

Во течение на три и пол годишната тешка и нерамна народно-ослободителна борба против окупаторот и неговите слуги, нашијот народ постигна големи и одлучни постиженија. Покрај другите славни победи на бојното ~~он~~ извојува и своја најзначајна победа-истинска народна демократска власт. Власт која не се подпира на чандарските штикове. Ами е легната на најшироките и најздравите народни маси. Органите на таја нова народна власт изнаснуваја непосредно во течение на самата борба која се водеше против окупаторот и неговите слуги.

После секој опит на окупаторот да го потуши нашето движење, народот се повише и почврсто се вразуеше за тој покрет. Нашата слободна територија растеше и од ден на ден биваше се поголема и поголема. Напоредно растеја материјалните среќства и резерви, како за војската, така и за цивилните население. Со това се развиваја и органите на народната власт и разните нејзини привредни и управни органи. Стариот државен апарат, кој до самата окупација служеше на сите ненародни режими. Нацело се стави во служба на окупаторот. Без обзир како се он вика, садржанието сегдека му беше едно те исто. Они му служеше на окупаторот и на нере. Говорите воени цели.

Затова уште во првите денови на народно-ослободителната борба стана нуждно да се тој апарат искрши во парам парчина. Така настанаја нашите први народно-ослободителни одбори, кој уште во 1941 год. станаја мошно оружие во народните раци.

При такви обстојателства на работата, во такво положение настана потреба да се сите тие постиженија систематски зацврснат и испортуват за понатакашно волене на народно-ослободителната борба. И во врска со това се свика Првото Антифашистичко Собраније на Народното Ослободуене на Македонија кое се одржа на 2-ри август 1944 год. во манастиро Св. Прохор Пчински, кое ги донесе историските и судбоносните решенија за целиот македонски народ.

За време од првото до второто ванредно заседание на АСНОМ се звиднаја големи сабитија, како во светот така и кај нас. Најголемото сабитие е да денеска е имаме је имаме ослободена цела Македонија.

Во това положение пред Президиумот се поставија многу прашања кој требаше хитно да се разрешат. Едно од тие прашања беше и организирањето на народната власт по села и градове, односно довршување организационото прашање по дела Македонија. Во тој поглед постигнати се големи резултати. Организирани се по

цела Македонија Н.О.О-ри со исклјученије на нејој села во северо западна Македонија кој се до скоро време навојдаја под германо-банска окупација, као што е Гостиварско и Тетовско. Утврдено е да организирањето на овија одбори е многу добро примено од страна на народот. И народот ги прими како своја народна власт.

Денеска во подручјето на Македонија имаме: три обласни одбора, 32 околиски одбора, 288 общински одбора, околу 2880 селски и градски народно-ослободителни одбори, во који зимат участие преку 37.870 одборника. Поголемит дел од овије одбори се дојдени чисто по демократски начин избрани од самијот народ, а помалиот дел поставени. Прилиkitе уште не ни позвалиле да и тија бидат избрани ами една од првите задачи ќе биди да се свикајат избори за цела Македонија. Со работата на сите одбори и собранија раководеше Президиумот на АСНОМ кој беше ополномочтен од АСНОМ као врховно законодателно тело на демократска Македонија во склопот на федеративна Југославија.

Внатрешната работа на самиот Президиум беше уредена во седум повериенства на чието чело стоја дујќе од самиот Президиум и това:

Повериенство за просвета	
"	социјалните грижи
"	стопанството
"	соопштенија и градежи
"	судство
"	финансији
"	внатрешни работи

По прашање на судството, формирани се сулски отели по сите околиски и градски Н.О.О-ри со прочелник од самијот одбор и нужен стручен персонал. Тие отели во многу места одиграја голема роља во давање судска и правна помош на народот. Во нашите судеви има квалификувани стручњаци ама во нивните пресуди има повисока правда.

Инвентарот и архивата од бившите судови наполно е запазена на секаде, исклученије прават неколку места кој беја запалени и опљачкани од окупаторите.

Во повериенството изработени се четири законо-проекта, кој се дадени на проучување на законодателната комисија.

Уште цела Македонија не беше ослободена, во по некоји крајеви проработија основните школи. И во текеније на војната некоји школи работеја и не беја редки случаји да учителите заедно со лецата бегаја пред окупаторските офанзиви во шумата. Денеска пак имаме сасвем друго положеније и покрај сите тешкотии на кој

наидује просветното дело. Отворени се скоро сите основни школи во Македонија а во некој градови и гимназите. Основна тешкота е што се нема учебници на Македонски јазик и голем е недостиг за учители. Това прашање до некаде е решено на следниот начин. Президиумот ги повика сите студенти и учениците од VI, VII и VIII клас, који не се навоѓат во народно ослободителната војска, да се јават доброволно за учители, доколку сите други ученици кој завршиле VIII клас како и студенти се мобилизират за учителска служба.

За оспособување на еден учителски кадар оснивани се курсеви скоро по сите градови. Некој од овије курсеви скоро се завршени и голем дел од тие учители се испратени на работа.

Земени се мерки за отворување на учителско училиште, средно уметничко училиште и музичка академија.

За изработка на македонската азбука саставена е комисија која веќе работи по това прашање и има постигнато ~~многу~~ големи резултати.

Окупаторот попали и изурниша голем дел од училиштата. За сите тие земени се мерки да бидат дотерани во ред. Земени се мерки за запазување и на други уметнички и културни споменици. Дотерана е во ред народната библиотека. Земени се мерки и за универзитетот.

Но, ние би нолгу погрешиле ако овдека не ги изнесеме и  
не укажеме на некоји наши слабости и пропусти, који во иднина треба брзо да ги отклониме. Основната слабост е што многу Н.О.О-ри уште не можат правилно да је сванат својата роља на народната власт, те во нимното непланско работене се губење во ситници. Немање правилна полела во работата. На второ место воопште слаби врски помеѓу общинските и околијските Н.О.О-ри, како и помеѓу околијските и областните па и измеѓу областните и Президиумот. Не укажуене скоро никаква помош од повисоките на пониските Н.О.О-ри во самата работа чувствува се еден голем балкански јавашлук "има време". Ете тија се основните слабости против који треба да се бориме.

Није мораме да ги уложиме сите своји сили да ги овија слабости савладаме. Није мораме да ги уложиме сите своји сили да луѓето изникнат од народот, младите кадрове ги оспособивне за решавање на сите задачи пред кој стоиме. Потребно е да се обрне големо внимание на оспособување стручен кадар по сите грани на државата, на прво место да тие луѓе идат од народот.

При изградувањето на нашата држава ќе најдеме голем дел стручјаци, који биле чиновници во старијот државен апарат. Ама тој стар апарат целиостно ние не можиме да го искорениме. Меѓу бившите чиновници има и таквија, кој се грубо огрешиле по националните интереси на македонскиот народ. Така да тије и покрај целата наша широкогрудост неможат да бидат чиновници во нашата држава. Они ја пак кој ке се примат, потребно е да им се обрне големо внимание и помогне да својата работа е прилагодат во интересо на народот. Би било штетно по интересите и развојот на нашата млада држава кога би се откажала од онаја помоћ, која при изградувањето и обновувањето на нашата земја можат да ир ја дадат квалификуваните кадрови, нарочито инженери, технички, лекари, професори, учители и т.н.

Народно-ослободителни одбори, односно новата народна власт треба да биде огледало на целиот економски, политички и културен живот. Таја власт треба да биде способна за мобилизација на сите материјални и човешки резерви за борба против германците и за полното ослободување на цела Југославија. Треба да го учврстиме братството со останалите братски народи на Југославија и на тој начин, што Македонија ќе земи на свој грб еден дел од војениот твор кој се за трииполгодишнава војна стовари на останалите Југословенски народи. Вистина Македонија страдаше и осиромашти за време

на оваја војна, ами Босна, Лика, Краина, Далмација и други страни падоја далеку повише. Они страдаја и даваја жертви и за нашата слобода. Није не би биле добри браћа ако уште денеска не им укажеме најхитните помоћ па макар одвоиле и од својте душти. Тука се гледа правото братство.

Тая задача није не можеме да је изполниме ако не је зацврсниме, ако не је развиеме и правилно одгоиме народната власт. Таја је едина власт која на дело покажа во оваја војна да је способна да го води народот и која издржуеше пред сите војни искушенија. Треба да ги вложиме сите усилија за да ја зацврсниме таја власт, да је научиме да работи, да и помогнеме да стане авторитет за целиот народ и да на нејзините раководни места бидат избрани најчесните и најодлучните синови на нашиот народ.

Задачите кој стојат пред нас се огромни. Надиог пат е трнав, но праведен. Уште ногу тешкотији ће се исправат пред нас, који ће треба сите ние на време да ги решиме. Враговите на народната слобода ће гледајат да не спречат во извршуењето на својата задача. И това негде јавно, а во повише случаји и потајно. Они ће саботирајат да се војната доведе до крај, они ће саботирајат да се обнови нашата опустошена земја. Ама и преку се ние со сигурно можеме да гледаме во иднината. Снаги за савладување на тија трудности ће најдиме во средата на нашијот народ кај што и дисега ги навојдахме за време на трииполгодишната борба. Ќе извршиме општа народна мобилизација на сите народни сили, собрани околу народно-ослободителниот Фронт, за решавање на цејата државна политика. Ќе сакаме помоћ од целиот наш народ а он ће ни је даде таја помоћ. Соснас заедно ће се борат за истата работа и другите братски народи на Југославија на кој им лежи на срцето доброто на Македонија, исто така како и што на секој честен Македонец му лежи на срцето доброто на Србија, Хрватско, Словенија, Црна Гора и т.н. Ете и това е еден извор на нашата снага.

Во борбата за победа над фашизамот и нал реакцијата, како во нашата земја така и во останалијот свет, ће је имаме секој пат опората на сите слободољубиви народи во светот. На прво место опората на братските совјетски народи.

Уверени сме во својата победа и за това, оти целно место на денешната наша борба го зима човеко кој во три и полгодишната борба покажа голема политичка и војничка мудрост, нашијот стратег и првијот пиемонт на демократска и федеративна Југославија-Маршал Тито.

Да је жива слободна демократска Македонија,  
Да је живо второто собраније на народното ослободување на  
Македонија.

Да живее АВНОЈ,  
Да живее Националниот комитет  
Да живее Маршал Тито